

Примено:	02.04.2018		
Организациона единица:	број	Прилог	Вредност
	133 0306		

20.04.2018

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата одржана на 26 март 2018 година, врз основа на примена жалба од адвокат Игор Марковски, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Интернет порталот „ДоказМ.мк со текстот насловен „Писмо до Емил донжуанот“, го прекрши Кодексот на новинарите во членовите 1, 4 и 15.

Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 54/2
1000 Скопје, Македонија

www.semm.mk info@semm.mk (02) 3222-595



ЖАЛБА

До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 13 март 2018 година, адвокат Игор Марковски, во својство на полномошник на директорот и сопственик на ПЗУ Неуромедика Скопје, д-р Емил Угриновски поднесе жалба за текстот насловен „Писмо до Емил Донжуанот“, објавен на 5 март 2018 година, на интернет порталот „ДоказМ.мк“ (www.dokaz.website).

Во жалбата се наведува дека во текстот се изнесени тешки невистини и лаги без ниту еден релевантен доказ и дека се изнесени навреди и клевети за кои д-р Емил Угриновски и ПЗУ Неуромедика трпеле огромни штети на нивната чест и углед. Според жалителот, со колумната од како посочува, наводната читателка, порталот Доказ.мк грубо го прекршил Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, а особено Кодексот на новинарите на Македонија.

„Дали порталот доказ.мк во било кој момент ги потврди информациите од „писмото на читателката“, дали се обиде да стапи во контакт со ПЗУ Неуромедика и д-р Емил Угриновски?!”, се вели во жалбата на адвокат Игор Марковски.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ

Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, се обиде, но не успеа стапи во контакт со интернет порталот „ДоказМ.мк“ за да побара уредничкиот колегиум да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Наведениот портал нема наведено е-маил адреса, поштенска адреса или број на телефон за остварување на комуникација по службена должност.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е **ОСНОВАНА** и дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членот 1, 4 и 15.

Член 1: „Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно.“

Член 4: „Новинарот ќе го назначи изворот на информациите, но ако изворот бара да остане анонимен, новинарот ќе го заштити“.



Член 15: „Новинарот мора да ја негува културата на говорот и етиката. Неспоиво со новинарската професија е непримерната комуникација со јавноста“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА

На седницата на 26 март 2018 година, Комисијата за жалби ги разгледа наводите на жалителот и изврши увид во спорната содржина. Таа, најпрво, заклучи дека не може и нема право да ги утврдува фактите наведени во неа. Нејзината надлежност е единствено да ги утврдува етичките и професионалните стандарди во новинарскиот производ.

Комисијата, најпрво, утврди дека текстот произлегува од јавниот интерес, но дека авторот, кој не е потписан на текстот, користи недоволно проверени и потврдени информации, со кои лесно може да ја доведе јавноста во заблуда и да ја дезинформира. Комисијата најде дека, иако авторот информациите ги базира на анонимно писмо на читателка, сепак не обезбедил доволно релевантни факти за да ги поткрепи таквите тврдења, особено, кога некој е предмет на напад и критика, како што е во дадениот случај.

Со тоа, интернет порталот го прекрши членот 1 од Кодексот на новинарите, според кој, новинарот треба да обезбеди „втора страна, односно да им даде можност на сите засегнати во новинарскиот производ да го кажат својот став, особено во случаи, кога новинарот изнесува сомневања или обвинувања. Проверката на податоците и точноста се морални императиви на новинарството, затоа новинарот е должен да ја провери информацијата од што е можно повеќе извори, а најмалку два меѓусебно неповрзани извори.“

Понатаму Комисијата најде дека во текстот е прекршен и членот 15 од Кодексот на новинарите, кој особено се издвојува во следната реченица од текстот:

„Дебилу дебилосан, важно е ти мери кафани, важно ти сликај се со мевот со различни ку...ви секоја вечер, важно тешни старлети од Србија да ти пеат на твоите селски роденденi, немој на некоја жена да не и побараши или скраја да е да останеш трезен“.

Новинарот мора да ја негува културата на говорот и етиката. Неспоиво со новинарската професија е непримерната комуникација со јавноста. Новинарот мора да ги има на ум моралните стандарди на публиката на која и се обраќа. Тој во исто време е одговорен и за исказаното од страна на соговорниците, во случајов, за исказаното во анонимните писма, бидејќи преку нив, тие ставови добиваат јавност. Затоа, новинарот е должен да ги парофразира или да се огради од навредлив јазик.



Во продолжение, Комисијата најде дека во текстот е прекршен и членот 4 од Кодексот на новинарите, според кој новинарот секогаш треба да биде критичен кон изворот и да ги провери доставените информации. Особено внимание треба да се обрне во ситуации кога се користат анонимни извори или кога на новинарот му се нудат ексклузивни информации. Тогаш треба особено строго да се проверат мотивите на доставувачот на информацијата.

Во однос на забелешката на жалителот дека интернет порталот „ДоказМ.мк“ не објавил демант на пропишаниот начин и место, Комисијата за жалби не можеше да утврди повреда на ова начело, затоа што не ѝ беше доставен примерок од објавениот демант на медиумот.

* * *

Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот.

Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Мери Јордановска, Гоце Герасимовски, Теофил Блажевски и Филип Ѓурчиновски.

Се обврзува интернет порталот „ДоказМ.мк“ (www.dokaz.website), во согласност со членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,

Совет за етика во медиумите на Македонија

Претседател на Комисијата за жалби

Мирче Адамчевски



Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 54/2
1000 Скопје, Македонија

www.semm.mk info@semm.mk (02) 3222-595

